

# ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОЧИНАТО ЛИЦЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД МАТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИ

**Институција што го издава документот:** Управата за водење на матичните книги.

**Опис на документот:** Во матичната книга на умрените се запишуваат податоци за смртта, име и презиме на брачниот другар и неговото презиме пред склучувањето на бракот. Ако умрениот бил во брак, име и презиме на родителите на умрениот; име и презиме и живеалиште на лицето кое ја пријавило смртта, односно назив на организацијата која ја пријавила смртта и прогласување на исчезнато лице за умрено и податокот за смртта што е докажан во судската постапка.

## 1. Пријавување на починато лице

### Потребна документација:

1. Потврда за смртта (од болница);
2. Лична карта или пасош на починатиот и на пријавителот;
3. Извод од матичната книга на родените на починатиот;
4. Барање за издавање на извод од матична книга на умрени ;
5. **100,00 ден.** административна такса ;
6. Уплата од **50,00 ден.** на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги.

**ВАЖНО:** Починатото лице се пријавува во рок од 30 дена од денот на смртта.

## 1.2 Упис на македонски државјанин што починал во странство

### Потребна документација:

1. Барање за издавање извод од Матичната книга на умрените;
2. Лична карта или пасош на барателот;
3. Извод од Матична книгата на умрените издаден од државата каде што настапила смртта;
4. Легализиран превод на македонски јазик на извод издаден на обичен образец;
5. Спроводница доколку лицето треба да се пренесе во Република Македонија.

## 2. Издавање на извод од матична книга на умрени

### Потребна документација:

1. Лична карта на законскиот наследник
2. Барање за издавање на извод од матична книга на умрени
3. **100,00 ден.** административна такса
4. Уплата од **50,00 ден.** на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги



(Можност и за безготовинско плаќање)

Административната такса се уплаќа на образец ПП50

**Назив и седиште на примач:** Буџет на РМ

**Банка на примач:** Народна банка на РМ

**Трансакциска сметка:** 100000000063095

**Износ:** 100,00 денари

**Уплатна сметка:** 840-XXX(ознака на општината)-03161

**Приходна шифра и програма:** 722313 00

**Цел на дознака:** Административна такса

Уплата на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги

**Назив и седиште на примач:** Трезорска сметка

**Банка на примач:** Народна банка на РМ

**Трансакциска сметка:** 100000000063095

**Износ:** 50,00 денари

**Уплатна сметка:** 0700361360 631 10

**Приходна шифра и програма:** 724149 20

**Цел на дознака:** Извод од (МКВ, МКР, МКУ)

# БАРАЊЕ

за издавање на **ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА УМРЕНИТЕ**



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Подрачно одделение \_\_\_\_\_

Подрачна канцеларија \_\_\_\_\_

Месна канцеларија \_\_\_\_\_

Податоци за умрениот	Име, татково име	
	Презиме (за мажени и моминско)	
	Единствен матичен број на граѓанинот	
Податоци за смртта	Ден, месец, година	
	Место, општина	
Изводот е наменет за		

Подносител на барањето (име, презиме)

Адреса на живеење

\_\_\_\_\_

(Улица, број, населено место)

Дата на поднесување

**Потребно е :**

\_\_\_\_\_

100 ден. административна такса на уплатница

(ден, месец, година)

50 ден. на уплатница